



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 27 февруари 1991
Скопје
Број 9 Год. XLVII

Аквотацијата за 1991 година изнесува 700 динари. Овој број чини 30 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

85.

Врз основа на Заклучоците за привремено уплатување и насочување на дел од основниот данок на промет на производи и услуги во прометот и наплатените царини и други увозни давачки, донесени од трите собори на Собранието на СР Македонија на одделни седници одржани на 13 и 14 декември 1990 година, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО УПЛАТУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ И НАПЛАТЕНИТЕ ЦАРИНИ, ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ЛЕЖАРИНА

1. Во Одлуката за привремено уплатување и насочување на дел од основниот данок на промет и наплатените царини, други увозни давачки и лежарина („Службен весник на СРМ“, бр. 42/90, 45/90 и 2/91), по точка 2 се додаваат две нови точки 2-а и 2-б кои гласат:

„2-а. Царинарниците во СР Македонија се задолжуваат увезената стока да не ја издадат на обврзникот што подлежи на плаќање царина, други увозни давачки и лежарина, додека не обезбеди доказ дека обврската е платена на сметката од точка 2, став 2 на оваа одлука.

2-б. ПТТ организациите се задолжуваат уплатените средства од обврзниците на име царини, други увозни давачки и лежарина да ги насочат на сметката од точка 2, став 2 на оваа одлука

Во случај на протестирање на издадени гаранции од Сојузната управа за царини, деловните банки се задолжуваат да не ги извршуваат, доколку обврзниците царината за која се издадени гаранциите ја уплатиле на сметката од точка 2, став 2 на оваа одлука.“

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр 23-163/1

14 февруари 1991 година Претседател
Скопје на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р

86.

Врз основа на член 5 од Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 2/65, 18/65, 8/76 и 16/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 1991 година, донесе

ОДЛУКА

I Во општина Дебар се формира ново населено место со назив „Центар Жупа“ во кое се опфаќаат делови на населените места Голем Папрадник, Мал Папрадник и Житинани

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 23-348/1

21 февруари 1991 година Претседател
Скопје на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

87.

Врз основа на член 45, став 3 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/89 28/88, 51/88, 18/89 и 36/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

1. Се овластува републичкиот секретар за финансии, во периодот на привременото финансирање на функциите на Социјалистичка Република Македонија во 1991 година, а најдолго до 31 март 1991 година, да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва утврдена со тримесечниот план, кои по одделни барања не го надминува износот од 70 000 динари.

2. Средствата што ќе се одобрат врз основа на точка 1 од ова решение се составен дел на тековната буџетска резерва на Републичкиот буџет за 1991 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 23-329/1

14 февруари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

88.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73, 42/76 и 25/77) и член 11 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОПШТ ИНТЕРЕС НА КУКАТА НА УЛИЦА „МОША ПИЈАДЕ“ БР. 138 — КУМАНОВО — СПОМЕНИК НА КУЛТУРАТА

1 Се утврдува постоење на општ интерес на куќата на ул. „Моша Пијаде“ бр. 138 — Куманово — споменик на културата, заради заштита и реконструкција.

2. Општиот интерес за куќата од точка 1 на ова решение се утврдува на површината определена со Решението за утврдување својство споменик на културата на куќата на ул. „Моша Пијаде“ бр. 138 — Куманово, КП. бр. 7295 КО Куманово од Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, бр. 03-132 од 15 јуни 1981 година

3 Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2479/1

24 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

89.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 9 јануари 1991 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување законитоста на Одлуката за донесување измена и дополнување на Деталниот урбанистички план на град Крива Паланка (лев брег) донесена од Собранието на општината Крива Паланка на 13 април 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Крива Паланка“.

3. Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точка 1 од оваа одлука, затоа што Собранието на општината не било образложение за неприфатените забелешки од граѓаните дадени на јавната расправа и што деталниот урбанистички план усвоен со одлуката не бил во согласност со Основниот урбанистички план на Крива Паланка, што било во спротивност со закон.

Исто така, на Уставниот суд на Македонија му се поднесени повеќе иницијативи за поведување постапка за оценување законитоста на означената одлука, затоа што биле сторени и повеќе повреди на постапката за нејзиното донесување, и тоа дека: не била донесена одлука за пристапување кон измени на Деталниот урбанистички план, не била распишана лицитација за најповолен изработувач на планот, јавниот увид и јавната расправа траеле кратко, на собирачите на граѓаните при одржувањето на јавната расправа немало кворум предвиден со Статутот на општината, за прифатените забелешки од граѓаните не е организиран нов јавен увид и јавна расправа, како и затоа што во нацртот на планот немало промени во текот на Крива Река, а во усвоениот план е стеснето нејзиното корито, што било во спротивност со закон.

4. На седницата Судот утврди дека оспорената одлука е донесена по претходно одржан јавен увид и организирана јавна расправа по нацртот на измените и дополнувањата на урбанистичкиот план и дека Собранието на општината Крива Паланка на записникот од седницата одржана на 13 април 1990 година дало образложение за неприфатените забелешки од граѓаните. Исто така, Судот утврди дека иако во нацртот на планот не било предвидено стеснување на речното корито на Крива Река, во усвоениот план тоа е сторено како последица на прифаќање на забелешките од граѓаните дадени на јавната расправа.

5. Согласно член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр 38/85, 18/89 и 38/90) нацртот на просторниот и урбанистичкиот план задолжително се ставаат на јавна расправа

Според член 33 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр 38/85 и 18/89) Собранието на општината ги разгледува мислењата и забелешките од јавниот увид и јавната расправа по нацртот на планот и за неприфатените забелешки дава образложение. Според член 22 од Законот за изменување и дополнување на Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр 38/90), со кој е изменет член 33 од Законот, органот на управата надлежен за урбанизам му доставува на Собранието на општината предлог на урбанистичкиот план заедно со извештајот од јавната расправа со образложение за неприфатените забелешки.

6. Со оглед на тоа што за неприфатените забелешки од јавната расправа Собранието на општината Крива Паланка дало писмено образложение при донесувањето на оспорената одлука, Судот утврди дека таа во времето на нејзиното донесување не била во спротивност со член 33 од Законот, ниту е во спротивност со неговите измени и дополнувања.

7. Тргувајќи од означените одредби на Законот, Судот смета дека смислата на одржувањето на јавниот увид и јавната расправа во постапката за донесување на урбанистичките планови е да се обезбеди влијание на граѓаните од подрачјето за кое се донесува урбанистичкиот план.

Со оглед на тоа што во оспорената одлука стеснувањето на речното корито на Крива Река е извршено како резултат на прифаќањето на одделни забелешки на граѓаните и други субјекти дадени на јавната расправа, Судот смета дека таа не е во спротивност со означените законски одредби.

8. Во однос на наводите во предлогот дека измените и дополнувањата на деталниот урбанистички план на Крива Паланка, усвоен со оспорената одлука, не биле во согласност со Основниот урбанистички план на Крива Паланка, Судот, согласно точка 1 од Амандман LIII на Уставот на СР Македонија, не е надлежен да одлучува. Според оваа уставна одредба, Уставниот суд на Македонија ја оценува уставноста на законите и уставноста и законитоста на прописите и општите акти на органите на општината и на Републиката и на самоуправните општи акти, а не и меѓусебната согласност на општите акти на општината.

Исто така, согласно означените уставни одредби, Уставниот суд не е надлежен да одлучува ни за прашањата што се изнесени во иницијативите за поведување постапка за оценување законитоста на оспорената одлука, затоа што тие се однесуваат на спроведувањето на дејствијата во постапка за донесување на Одлуката и за нивната согласност со Статутот на општината Крива Паланка, а не со закон.

9. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У бр 97/90

9 јануари 1991 година
СкопјеПретседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с р

90.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 20 јануари 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1 СЕ УКИНУВА член 18 став 1 точка 2 од Правилникот за критериумите и мерилата за решавање на станбените потреби на работниците во Работната заедница на органите на управата на општината Делчево донесен со референдум на 30 јуни 1988 година

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна заедница на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 110/90 од 19 декември 1990 година, поведе постапка за оценување законитоста на член 18 став 1 точка 2 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што бил во спротивност со закон, по кое доносителот на оспорениот акт не се изјасни во определениот рок.

4. На седницата Судот утврди дека во член 18 став 1 точка 2 од Правилникот е предвидено како членови на семејното домаќинство да се сметаат и внуците на работникот или на неговиот брачен дру-

гар кои останале без родители, а живеат со работникот односно со неговиот брачен другар.

Според член 9 став 2 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/83, 14/75, 27/86 и 1/90), како членови на семејното домаќинство на носителот на станарското право се сметаат и внуците кои од своето раѓање живеат со носителот на станарското право.

Со оглед на тоа што во оспорениот член од Правилникот е предвидено дека како членови на семејното домаќинство се сметаат внуците на работникот или на неговиот брачен другар кои останале

без родители, а кои во моментот на распределбата на станови живеат со работникот, без притоа да се предвиди дека тие од своето раѓање живеат со носителот на станарското право, Судот утврди дека тој е во спротивност со означената законска одредба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 110/90

30 јануари 1991 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

47.

Врз основа на член 85 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90), а во согласност со член 2 од Општиот колективен договор за стопанството на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90), Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од графичката, информативно-издавачката дејност и производство на хартија и Соборот за производство и преработка на хартија, графичка индустрија и кинематографија при Стопанската комора на СРМ склучуваат

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ГРАФИЧКАТА ДЕЈНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ХАРТИЈА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Со овој колективен договор се уредуваат правата и обврските на работниците од работниот однос кои се вработени во претпријатија и кај работодавците, како и правата и обврските на тие организации и работодавци во согласност со Законот и другите прописи во стопанството на СРМ.

1. Овој колективен договор се однесува на сите правни субјекти (претпријатија) регистрирани во следните стопански гранки

— 012400 — производство и преработка на хартија,

— 013400 — графичка дејност

2. На сите останати претпријатија (без оглед на статистичката номенклатура) на кои основната дејност не им е ни една од наведените гранки, но кои се во состав на повисоки форми на здружување чија претежна дејност им е една од наведените гранки, ако за тоа се определат работниците

3. Колективниот договор важи и за ученици и студенти на производна работа односно практика.

4. За работорводните органи и работници со посебни овластувања и одговорности во статутот или друг општ акт на претпријатието, односно работодавецот, не важи делот од Колективниот договор со кој се регулира личниот доход и надоместоците, додека другите одредби од Договорот важат, ако тоа е утврдено со договор за работа

Член 2

Со овој колективен договор не се опфатени оние прашања и права на работниците од работниот однос кои во Законот се децидно одредени, како и заедничките одредби утврдени со Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија

Претпријатијата можат тие одредби да ги пренесат во сите општи акти и колективни договори

Член 3

Со општите акти односно колективните договори во претпријатијата не можат да се утврдат помали права и обврски од утврдените со овој колективен договор.

Член 4

Синдикатот на претпријатието, односно кај работодавецот може да го овласти Синдикатот на работниците од графичката, информативно-издавачката деј-

ност и производство на хартија, во негово име да преговара со претставниците на органите на управување на претпријатието, односно кај работодавците. Ако во претпријатието, односно работодавецот не постои основна организација на Синдикатот, во тој случај работникот, доколку е член на Синдикатот, за заштита на своите права може директно да се обрати до Синдикатот на работниците од графичката, информативно-издавачката дејност и производство на хартија.

Член 5

Пред засновање на работен однос, претпријатието, односно работодавецот, се должни да му овозможат на работникот да се запознае со сите општи акти, односно договорот со кој се уредуваат неговите права и одговорности.

II. СТРАНКИ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР

Член 6

Колективниот договор го потпишуваат:

— Синдикатот на работниците од графичката, информативно-издавачката дејност и производство на хартија (Републичкиот одбор) како застапник на работниците (членови на Синдикатот).

— Соборот за производство и преработка на хартија, графичка индустрија и кинематографија како застапник на работорводните органи и работодавците.

III. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Посебни услови за засновање на работен однос

Член 7

Работното искуство како посебен услов за засновање на работен однос не може да се предвиди подолго од 2 години за помалку сложени работи и работни задачи, односно подолго од 6 години за организаторите на работа.

Член 8

Кандидатот кој не е избран по објавениот оглас има право да изврши увид во документацијата на другите кандидати во рокот утврден за приговор.

Член 9

Со работникот кој е избран за извршување на работи и работни задачи согласно објавениот оглас, како и при распоредување на работникот во текот на траењето на работниот однос се склучува договор за работа со кој се уредуваат следните прашања:

- засновањето на работниот однос на определено односно неопределено време;
- работното место за кое се заснова работниот однос односно на кое се распоредува работникот;
- пробната работа (ако се бара);
- приправништвото (ако се заснова работен однос со приправник);
- местото на извршувањето на работата;
- работното време, одморите, отсутствата;
- мерките за посебните осигурувања на работникот;
- образованието,
- личниот доход и надоместоците за личниот доход;

— други права и обврски на претпријатието и на работникот.

Пред потпишување на договорот за вработување, работникот треба да биде запознат со содржината на колективните договори и на општите акти што ги определуваат неговите права и обврски.

Колективните договори, односно општите акти, претпријатието мора да ги чува на место достапно на сите работници. Работникот има право кога сака да побара увид во содржината на колективните договори, што не смее да му биде ускратено.

Работно време

Член 10

Со колективниот договор на ниво на претпријатието, односно со општиот акт, се утврдуваат работите за кои се скратува должината на работното време, сразмерно на штетното влијание на здравјето и на работната способност на работникот, во согласност со закон

Годишен одмор

Член 11

Годишниот одмор трае најмалку 18 дена, а најмногу 30 работни дена сметајќи ги саботите како работни денови, доколку со закон не е поинаку уредено.

Член 12

Должината на годишниот одмор се утврдува особено според следните критериуми:

- услови за работа;
- придонес на работникот во работата;
- сложеност на работите од работното место;
- должината на работниот стаж;
- здравствената состојба на работникот;
- други специфични услови.

Услови за работа

- за работа во смени, најмалку 1 ден;
- за работа на тешки, напорни и по здравјето штетни работи утврдени во член 21 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), најмалку 1 ден.

Придонес на работникот во работата

Придонесот на работникот во работата се определува според остварените резултати од своето работно место, неговиот придонес во остварените резултати во организациониот дел и севкупните резултати на претпријатието изразени преку остварениот личен доход во претходната година во однос на просекот на претпријатието за таа година и тоа

- за остварен личен доход до просекот, најмалку 1 ден,
- за остварен личен доход над просекот до 25%, најмалку 2 дена,
- за остварен личен доход над просекот преку 25%, најмалку 3 дена.

Сложеност на работите

Сложеноста на работите и работните задачи што ги извршува работникот се определува според барањата утврдени со актот за систематизација во поглед на условите за стручноста, односно квалификацијата на тие работи и работни задачи, и тоа:

- до трет степен, 1 ден;
- од четврти до шести степен, 2 дена,
- седми и повисок степен, 3 дена

Должина на работниот стаж

Според должината на работниот стаж се определуваат годините на стажот впишани во работната книшка на работникот во моментот кога работникот започнува да го користи годишниот одмор, и тоа

- од 1 до 5 години 1 ден,
- од 5 до 10 години 2 дена,

- од 10 до 15 години 3 дена,
- од 15 до 20 години 4 дена,
- од 20 до 25 години 5 дена,
- од 25 до 30 години 6 дена.

Здравствена состојба на работникот

- за намалена работна способност на работникот 1 ден.

Други специфични услови

- самохран родител со дете до 7 години 1 ден,
- иноватор 1 ден,
- работник помлад од 18 години 7 дена,
- бенифициран работен стаж 1 ден.

Работник што има 30 и повеќе години пензиски стаж има право на годишен одмор од 30 работни дена без оглед на критериумите од овој член.

Член 13

Работник кој заснова работен однос на определено време, како и работникот кој нема работен стаж од една година, има право на годишен одмор по 1 (еден) работен ден за секој изминат месец до 5 (пет) месеци работа, а преку 5 (пет) месеци работа по 2 (два) работни дена за секој нареден месец.

Заштита на работниците

Член 14

Работникот има право да одбие да работи доколку не му се обезбедени пропишаните средства за заштита при работа и за истото го известува непосредно претпоставениот и претставникот на Синдикатот кој ќе бара од надлежните органи во претпријатието, односно работодавецот ефикасна заштита при работа.

Доколку не се задоволи барањето, Синдикатот го известува надлежниот орган на инспекцијата.

Ако барањето на работникот е основано, истиот се третира како да работел и му се исплатува за сето време надомест во висина на просечниот личен доход остварен во претходниот месец.

Доколку барањето е неосновано, истиот се третира како да не бил на работа и е должен да ја надомести сета штета што настанала како резултат на неговото одбивање да работи

Стручно оспособување и усовршување

Член 15

За остварување на правото и должноста за стручно оспособување и усовршување во структурата, работникот има право на:

- 1 студиски одмор најмалку
 - 1 работен ден за испит по одделен предмет на ниво на образование до V степен;
 - 2 работни дена за испит на одделен предмет на виша или висока школа,
 - 7 работни дена за завршен испит на ниво на V степен;
 - 15 работни дена за дипломска работа на виша или висока школа;
 - 7 работни дена за секој испит на постдипломски студии,
 - 30 работни дена за магистерски испит или полагање на стручен испит по завршен VII степен на образование;
 - 40 работни дена за одбрана на докторат.
- 2 Надомест на трошоци за набавка на литература;
3. Надомест на котизација, односно школарина;
- 4 Надомест на трошоци на превоз,
5. Други права.

Помеѓу работникот и претпријатието се склучува договор за регулирање на меѓусебните права и обврски согласно остварените права од став 1 на овој член.

Личен доход

Член 16

Личниот доход на работникот зависи од:

- цената на работната сила,
- сложеноста на работите;
- услови во кои се извршува работата,
- додатоци за посебни услови на работа,
- надоместоци на личниот доход;
- успешноста во извршувањето на работата,
- добивка на претпријатието,
- други елементи утврдени со овој колективен договор, општиот акт — колективниот договор на претпријатието

Цена на работна сила

Член 17

Групите на сложеноста на работите и задачите утврдени во овој колективен договор претставуваат минимални коефициенти на сложеноста

Со минималните коефициенти се утврдуваат реалните односи помеѓу наједноставната група работи и задачи и останатите, до најсложените

Член 18

Цената на работната сила за најнизок степен на сложеност — најнизок личен доход за полно работно време при нормални услови за работа и нормален учинок, изнесува 2.450 динари месечно, односно 13,46 динари на час.

Цената на работната сила за најнизок степен на сложеност се коригира со коефициентот на сложеност на трудот на соодветната група и тој претставува основен личен доход.

Се утврдуваат девет групи на минимални коефициенти на сложеност на работите и задачите, кои изнесуваат:

I група на работи и задачи подразбира едноставна рутинска работа која не бара посебно образование, односно квалификација.

Коефициент на сложеност на работите 1,00;

II група на работи и задачи подразбира помалку сложени работи и задачи, односно работа со помош на едноставни средства за работа за кои се доволни писмени упатства, односно интерна полуквалификација за извршување на наведените работи.

Коефициент на сложеност на работите 1,20;

III група подразбира средно сложени работи и задачи на кои работата се повторува, со повремени појава на нови работи и задачи. Извршувањето на овие работи и задачи бара образование на ниво на квалификуван работник

Коефициент на сложеност на работите 1,40,

IV група подразбира посложени и поразновидни работи и задачи за чие извршување се неопходни консултации. Извршувањето на овие работи и задачи претпоставува образование на ниво на средна стручна подготовка.

Коефициент на сложеност на работите 1,70,

V група подразбира посложени работи и задачи кои бараат повисок степен на самостојност во извршувањето на работите и задачите (BKB работници)

Коефициент на сложеност на работите 1,80,

VI група подразбира сложени работи и задачи во непосредното производство, работи на организирање, водење и подготовка на процесот на трудот, посебни задачи во областа на услугите, административните и деловни функции, за што е потребно образование на ниво на висока стручна подготовка

Коефициент на сложеност на работите 2,10,

VII група подразбира многу сложени работи и задачи што бараат иницијативност и креативност на работникот во стручното водење на контролата, подготовката, анализата и организацијата на работниот процес проектирање на работите и задачите, иницијативност и креативност на работникот во стручното водење во областа на информирањето во претпријатијата, за што е потребно заокружено теоретско и практично знаење, за чие извршување е неопходно образование на ниво на висока стручна подготовка

Коефициент на сложеност на работите 2,60,

VIII група подразбира многу сложени работи и задачи, за што е неопходно специјалистичко знаење заради извршување на високостручни и сложени работи, вклучувајќи и работа во научно-истражувачките проекти. За работници од оваа група одговара образование на ниво на висока стручна подготовка и завршена специјалистичка програма на образование или магистратура

Коефициент на сложеност на работите 2,90,

IX група подразбира најсложени работи и задачи, со најголемо знаење за водење на процесот на производство и стопанисување, креативни работи и задачи, истражувачки труд и друго, за чие извршување се неопходни одредени високи специјализации — докторат на науки

Коефициент на сложеност на работите 3,20

Член 19

При сложеноста на одделни работи, како дел од методологијата за утврдување на сложеноста или како дополнување, мораат да се почитуваат и условите под кои се извршува работата. Додатоците за влијанието на работната околина се зависни од степенот на оптоварувањето на работникот и се еднакви за сите работници кои работат во истата околина и кои се изложени на истите оптоварувања.

Во примерите на најтешките работни услови и при влијанија што се штетни за здравјето, треба да се донесе програма за нивна санација и подобрување. Согласноста за програмата за санација мора да даде и Синдикатот на претпријатието.

а) Изложеност на негативни влијанија на околината

Овој услов се зема предвид кај оние работи кај кои работниците се изложени на негативни влијанија на околината, какви што се на пример чад, саѓи, жешка пепел, прашина, влага, високи температури, посебен силен звук или посебно блескава вештачка светлина или за работа во темни простории или, пак, со оптоварувачка светлина во боја

Висината на овој услов се определува со оглед на степенот на оптовареноста на работникот од негативните влијанија на околината, со тоа што во случај на постојано негативно влијание не смее да изнесува помалку од 3% од основниот личен доход.

б) Носење на заштитни средства

Овој услов се зема предвид кај оние работи кај кои работниците редовно и според прописите мораат да употребуваат заштитни средства што им пречат во работата, какви што се: заштитни одела, маски против гасови, маски против прашина, односно уреди за свеж воздух, слушалки против пресилен трескот, бука итн

Висината на овој услов не смее да изнесува помалку од 1% од основниот личен доход

в) Посебни опасности при работа

Овој услов се зема предвид кај оние работи кај кои работникот е изложен на посебни опасности (пожар, вода, експлозија)

Висината на овој услов се определува во општиот акт на претпријатието, со тоа што во случај на постојана изложеност на посебна опасност при работа не смее да изнесува помалку од 3% од основниот личен доход

Член 20

Со Колективниот договор на ниво на претпријатието, односно со општиот акт, групите на сложеност на работите и работните задачи може да се разработат во повеќе групи зависно од значењето и специфичноста на работите и работното место и да се определи начин на рангирање и унапредување на работниците

Член 21

Основниот личен доход на работникот, покрај основите утврдени со општ колективен договор, се зголемува најмалку за

- дежурство — 20%;
- време на готовност за работа дома — 10%;
- работа во поделено работно време
- а) за прекин на работа од 1 до 2 часа — 15%;
- б) за прекин на работа од 2 и повеќе часа — 20%.

Член 22

Работникот има право најмалку на 0,5% додаток на основниот личен доход на секоја година работен стаж

Успешност во работењето**Член 23**

Успешноста во работењето се утврдува со конкретни мерила и критериуми за пресметување и оценување на придонесот на работниците во остварувањето на резултатите, со колективниот договор на организацијата, односно работодавецот, и синдикатот или со општиот акт, врз основа на што се утврдува придонесот на работникот и врз основа на што му се исплатува личниот доход.

Основи според кои ќе се утврдуваат мерила и критериуми се:

- обем на извршената работа,
- квалитет на извршената работа;
- заштеди при вршење на работата;
- користење на средствата за работа;
- користење на работното време,
- иновации и рационализации,
- обем на остварената добивка,
- и други

Други надоместоци**Член 24**

Работникот има право на теренски додаток во висина од 6% од просечниот месечен чист личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката или СФРЈ во претходните три месеци.

Важење на Колективниот договор**Член 25**

Овој колективен договор важи 3 години од денот на склучувањето

Важноста на Договорот може да се продолжи и за наредните три години, ако најдоцна три месеци пред истекот на рокот за важење не се покрене барање за негова измена, односно не започне постапка за склучување на нов договор

Странките можат во било кое време спогодбено да го изменат Договорот.

Решавање на спорови**Член 26**

За решавање на спорови меѓу странките во овој колективен договор што не можат да се решат со меѓусебно спогодување, се формира Комисија за усогласување.

За спор во смисла на претходниот став се смета правен или друг вид спор (ако се повредени интересите на странките) кој произлегуваат од Колективниот договор, како и спор кој ќе настане како последица од неприфаќање на предлогот за измени и дополнувања на Колективниот договор.

Состав на Комисијата за усогласување**Член 27**

Секоја од странките именува два члена во Комисијата за усогласување.

Членовите на Комисијата спогодбено именуваат претседател на Комисијата од редот на угледни научни, стручни и јавни работници.

Започнување на постапката и резултати од усогласувањето**Член 28**

Постапката на усогласувањето за случаите од член 26 започнува на барање на една од странките.

Член 29

Усогласувањето е неуспешно ако една од странките писмено изјави, но не пред почетокот на усогласувањето, дека истото го смета за неуспешно.

Секое усогласување што странките ќе го постигнат, мора да биде во писмена форма

Со донесените решенија се изменува и дополнува Колективниот договор

Измени и дополнувања на Колективниот договор**Член 30**

Секоја од странките може било кога да предложи измени и дополнувања на Колективниот договор

Предлогот образложен во писмена форма се доставува до другата странка, која е должна да се изјасни по предлогот во рок од 30 дена.

Во случај спротивната странка да не го прифати предлогот за промени или не се изјасни по предлогот во рокот од претходниот став, странката — предлагач, може да започне постапка пред арбитража

Постапка пред арбитража**Член 31**

Ако постапката за усогласување е неуспешна, спорот ќе се реши пред арбитража.

Бројот на арбитражите е непарен.

Секоја од странките именува еднаков број арбитражи, а најмалку два

Претседателот на арбитражата го именуваат арбитражите спогодбено, од редот на угледни, научни и стручни работници.

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

На постапката пред арбитражата се применуваат одредбите за избраните судови од Законот за процесната постапка.

Одлуката на арбитражата е конечна.

Спроведување и толкување на Колективниот договор**Член 32**

Странките се должни да го спроведат и следат остварувањето на Колективниот договор.

Секоја од странките на Колективниот договор именува по три члена во Комисијата која е овластена да дава толкување на одредбите од Договорот.

Регистрирање и објавување на Колективниот договор**Член 33**

Колективниот договор ќе се регистрира кај надлежниот републички орган на управата.

Член 34

Овој колективен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Член 35

Претпријатијата односно работодавците се должни да ги усогласат општите акти со одредбите на овој колективен договор во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој колективен договор.

Потписници:

Републички одбор на Синдикатот на работниците од графичката, информативно-издавачката дејност и производство на хартија

Претседател,

Трифун Талевски, с. р.

Собор за производство и преработка на хартија, графичка дејност и кинематографија при Стопанската комора

Претседател,

Петко Новачевски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — КУМАНОВО

Член 2

48.

Врз основа на член 75 од Законот за вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87), член 1 став 5 од Законот за изменување на Законот за привремена забрана и располагање со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90) и член 14 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Куманово, Собранието на Заедницата за вработување — Куманово, на седницата одржана на 20 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Општествените, мешовитите и приватните претпријатија кои вршат стопанска дејност, стапката за придонес за 1991 година ќе ја плаќаат по стапка од 0,437% од бруто личните доходи.

Член 2

Општествените, мешовитите и приватните претпријатија кои вршат стопанска дејност, стапката за придонес за вработување ќе ја плаќаат по стапка од 0,499% од бруто личните доходи

Член 3

Дејноста основно и средно образование во општина Куманово за 1991 година ќе плаќаат придонес од бруто личните доходи, на Заедницата за вработување по стапка од 0,252%.

Член 4

Лица кои вршат приватна дејност ќе плаќаат придонес за вработување 1,50% од даночната основа.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр 08-1557/8
20 декември 1990 година
Куманово

Претседател,
Вера Атанасовска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

49.

Врз основа на член 14 и 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86) и член 15 став 1 точка 6 од Статутот на СИЗ за социјална заштита — Куманово и Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествени дејности за потрошувачката во првото тримесечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91), Извршниот одбор по овластување од Собранието на Општинската СИЗ за социјална заштита — Куманово, на седницата одржана на 18 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесот од доходот на организациите на здружен труд и на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Општинската СИЗ за социјална заштита — Куманово.

Висината на придонесот од доход од ОЗТ изнесува 0,374% на остварен доход

За обврзниците од текстилната индустрија, земјоделството и водостопанството стапката на придонесот изнесува 0,311%

Основицата за пресметувањето на месечната аконтација на придонесот од доходот на ОЗТ претставува остварениот доход од претходната периодична пресметка односно завршна сметка валоризирана со процентот на кумулативниот пораст на цените га мало во Републиката согласно член 17 став 2 од Законот за данок од доход на организациите на здружен труд

Обврзниците на придонесот од доходот за социјална заштита се организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77 и 18/89), во областа на дејностите од 1 до 11.

Член 3

Работниците што остваруваат личен доход од работен однос освен работниците и вработените кај обврзниците од областа на дејностите од 1 до 11, плаќаат придонес на Општинската СИЗ за социјална заштита — Куманово, од личен доход од работен однос по стапка од 0,308%

Член 4

Висината на придонесот од земјоделска дејност за социјална заштита изнесува 0,30% од катастарски приход на земјоделци

Член 5

Висината на придонесот за социјална заштита за самостојно вршење на стопанска и професионална дејност изнесува 1,50% од вистинскиот доход утврден од страна на органот на Управата за приходи

Член 6

Во поглед на роковите и начинот на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата на придонесот од доходот ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за данокот од доходот на ОЗТ, а за придонесот од личен доход ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на придонесите на Општинската СИЗ за социјална заштита на општина Куманово, за 1991 година бр. 03-62/2 од 26.12.1990 година

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 03 1/1
18 јануари 1991 година
Куманово

Претседател,
Срејко Ивановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

50.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр 10/83) и член 117 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 27 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ, ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци

Член 2

За лица вработени кај приватни работодавци основна за пресметување на придонесот за здравствена заштита е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот но не помалку од следните износи:

— за неквалификувани работници	2 500,00 динари,
— за полуквалификувани работници	2 700,00 динари,
— за квалификувани работници	2 900,00 динари,
— за висококвалификувани работници	3 400,00 динари,
— за домашни помошнички	2 000,00 динари;
— за средно образование	3 200,00 динари;
— за више образование	3 750,00 динари;
— за високо образование	4 200,00 динари

Член 3

Во случај да утврдените износи од претходниот член бидат помали, основна за пресметување и плаќање на придонесот ќе претставува гарантираниот личен доход.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Куманово“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година

Бр. 03-1624/1

27 декември 1990 година

Куманово

Зам. претседател,
Ана Цветковиќ, с р.

51.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 147 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 27 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА САМОСТОЈНИ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ

Член 1

Како основна за пресметување и плаќање на придонесите за здравствена заштита на самостојните занаетчи, угостители, адвокати и превозници служи даночната основна (вистински доход) од самостојно вршење на стопанска дејност, утврдена за претходната година. Таа основна се смета како аконтација во текот на 1991 година, која основна не може да изнесува помалку од гарантираниот личен доход во Републиката за тековната година.

Член 2

За самостојни занаетчи, угостители, адвокати и превозници, на кои не им се утврдува даночната основна, како основна за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита служи просечниот гарантиран личен доход за 1991 година од 30 000,00 динари

Член 3

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на основната за пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување на самостојните занаетчи, угостители, адвокати и превозници бр 03-140/1 од 25 I 1990 година

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Куманово“.

Бр. 03-1625/1

27 декември 1990 година

Куманово

Зам. претседател,
Ана Цветковиќ, с р

52.

Врз основа, на член 236 став 1 точка 1 и 2 и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на сите собори одржана на 24 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО И КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИИ ОД СТРАНСТВО, А НА КОИ НЕ ИМ Е ОБЕЗБЕДЕНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД СТРАНСКИ НОСИТЕЛ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат износите на придонесите за здравствена заштита на членовите на семејствата на лица вработени во странство, како и на корисници на пензии и инвалидни од странство, а кои живеат на подрачје на Заедницата, и на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странски носител на осигурување.

Член 2

За членови на семејство на работници во странство на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странски носител на осигурување, се плаќа по 400,00 динари месечно за секој член на семејство

Член 3

За југословенски државјани корисници на пензија или инвалидни од странски носител на осигурување ако со меѓународна спогодба не е определено поинаку средства за здравствена заштита кои ги обезбедуваат сами се утврдуваат во висина од 400,00 динари месечно по секој член на семејство.

Член 4

Заостанатите месечни рати од претходната година по 31 јануари се пресметуваат во висина на придонесите утврдени со оваа одлука

Член 5

Придонеси определени во член 2 и 3 од оваа одлука се плаќаат однапред за секој месец.

Доколку придонесот се определува покусо од еден месец за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 6

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 03-1627/1 од 27 XII 1990 година

Член 7

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 февруари 1991 година. Истата ќе се објави во „Службен гласник на општина Куманово“

Бр. 03-126/1

24 јануари 1991 година

Куманово

Претседател,

Јордан Спасовски, с. р.

53.

Врз основа на член 100 и 101 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 147 став 1 точка 6 и член 147 став 1 точка 8 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово („Службен весник на СРМ“ бр. 2/85), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата одржана на 24 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ ЗЕМЈИ СО КОИ СФРЈ ИМА СКЛУЧЕНО КОНВЕНЦИИ ЗА ДАВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА, ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

За членови на семејства на лица вработени во странство со кои СФР Југославија има конвенции за социјално осигурување, се утврдува додатен паушален придонес за здравствена заштита во износ од 800,00 динари годишно по член на семејство.

Член 2

Износот од член 1 на оваа одлука ќе се уплати на сметка на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово

Член 3

Со донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 03-1626/1 од 27 XII. 1990 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и објавувањето во „Службен гласник на општина Куманово“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 03-125/1

24 јануари 1991 година

Куманово

Претседател,

Јордан Спасовски, с. р.

54.

Врз основа на член 103 став 3 и член 106 став 4 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 148 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници — на услуги и Соборот на делегатите работници даватели на услуги одржана на 27 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСОТ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ, ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравствена заштита на корисници — земјоделци на подрачјето на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово

Член 2

Корисници — земјоделци ги плаќаат следните придонеси за здравствена заштита:

1. за корисници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход) плаќаат:

а) по стапка од 14% од катастарски приход;

б) по 500,00 динари годишно за секој член на семејството.

2. за корисници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност, се плаќа по 1 000,00 динари, по семејство.

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонеси за здравствена заштита на земјоделците се распоредуваат:

— 60% за задолжителни видови на здравствена заштита;

— 40% за права од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Заедницата

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, и со согласност на Собранието на општина Куманово, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-1621/1

27 декември 1990 година

Куманово

Зам претседател,

Ана Цветковиќ, с. р.

55.

Врз основа на член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги одржана на 27 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории лица вон работен однос, а се корисници на здравствена заштита.

Член 2

Придонесите за здравствена заштита за одделни категории лица — корисници на здравствена заштита вон работен однос се плаќа и тоа:

1. за лицата кои немаат својство на корисници на здравствена заштита, а кои се пријавени на задолжителни видови на здравствена заштита за општина Куманово, во износ од 40,00 динари;

За лица кои немаат својство на корисници на здравствена заштита, кои покрај задолжителни видови на здравствена заштита се пријавени од Општината да користат и други права од здравствена заштита, во износ од 100,00 динари;

2. за лицата на школување, стручно оспособување и усовршување или постдипломски студии во земјата и во странство кои поради тоа го прекинале работниот однос ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 100,00 динари;

3. за лицата кои организацијата пред засновање на работен однос ќе ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување или усовршување, во износ од 100,00 динари;

4. за лицата корисници на основните права на социјална заштита според посебни прописи, во износ од 100,00 динари;

5. за брачниот другар на умрениот корисник — работник или со него изедначено лице од член 30 од Законот за здравствена заштита, во износ од 100,00 динари.

Член 3

Во месечни износи се плаќаат и придонесите во случај повреда на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средно насочено образование и студентите на вишото и високото образование за време траење на практичната работа во врска со наставата, во износ од 40,00 динари;
2. лицата кои учествуваат на младински работни акции кои според прописите за пензиско и инвалидско осигурување се осигурени во случај на инвалидност, во износ од 40,00 динари;
3. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, во износ од 40,00 динари;
4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општинарска одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадници на територијалната одбрана и цивилна заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должност, во износ од 40,00 динари;
5. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време, во износ од 40,00 динари;
6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување, преквалификација што ги организира и упатува Заедницата за вработување како и лица на професионална рехабилитација или школување во соодветни ОЗТ, во износ од 40,00 динари;
7. лицата учесници во активностите при природни и други тешки несреќи и активности при противпожарна заштита, во износ од 40,00 динари;
8. лицата кои се прогласени за врвни спортисти, во износ од 40,00 динари;
9. лицата кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено службено лице ќе укажат помош на овие органи во вршење на нивните должности за време на укажување на таква помош според соодветни прописи во износ од 40,00 динари;
10. лицата кои вршат повремени и привремени работи по основ на договор во износ од 40,00 динари;
11. лицата кои учествуваат во спортски натпревари организирање на самоуправни организации и заедници општествено-политички, спортски и други организации, во износ од 40,00 динари;

Член 4

Придонесите од член 2 и член 3 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесот се утврдува за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр 03-1622/1

27 декември 1990 година

Куманово

Зам. претседател,
Ана Цветковиќ, с. р.

56.

Врз основа на член 147 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 27 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ПРИВРЕМНО НЕВРАБОТЕНИ, ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определува стапка на придонес за здравствена заштита на лица привремено невработени, а се корисници на здравствена заштита и тоа.

— за лица привремено невработени додека се пријавуваат на надлежната Заедница за вработување, а признаат материјално обезбедување и за лица привремено невработени додека се пријавуваат на надлежната заедница за вработување, Општинската заедница за вработување е должна да обезбеди средства во висина од 100 динари месечно по невработено лице.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година

Бр. 03-1623/1

27 декември 1990 година

Куманово

Зам. претседател,
Ана Цветковиќ, с. р.

57.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита Куманово и Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествени дејности за потрошувачката за првото тримесечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 24 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИ, ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за првото тримесечје од 1991 година се утврдува и тоа:

- 8,746% за обврзниците од стопанските дејности,
- 8,465% за обврзници од нестопанските дејности;
- 7,288% за обврзниците од текстилната индустрија, земјоделството и водостопанството

Од утврдените стапки во став 1 на овој член 60% се издвојуваат за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита, а 40% се издвојуваат за обезбедување на правата од здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата

Член 2

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот од личниот доход за здравствена заштита се зема остварениот бруто личен доход на работниците

Член 3

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од

- 0,406% придонес од доход за обврзници од стопански дејности,
- 0,338% придонес од доход за обврзници од текстилната индустрија, земјоделството и водостопанството;
- 0,384% придонес од личен доход за обврзниците од нестопански дејности

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствена заштита за случај на несреќа на работа по стапка од 0,812% од исплатениот надомест

Член 4

Работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска и друга дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост и работните луѓе кои

со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионални дејности, должни се да плаќаат придонес за здравствена заштита и тоа:

— лица кои уплатуваат придонес од вистински доход од стопански дејности ќе плаќаат придонес, во висина од 9,152%, од нестопански дејности 8,849% и од текстилна индустрија, земјоделство и водостопанство 7,626%

Член 5

Придонес за здравствена заштита на корисници на пензија, Републичката СИЗ за пензиското и инвалидското осигурување го плаќа, по стапка што одговара на нето стапка претворена во бруто стапка од член 1 став 1 алинеја 2 на оваа одлука.

Член 6

Посебен придонес за користење на здравствена заштита во странство, за работници испратени во странство од основните организации на здружен труд (детасирани работници), се определува по стапка од 20% од утврдената основица, што ја претставува:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатени во претходниот пресметковен период или завршна сметка кога е испратен во странство,

— за работници кои не оствариле личен доход во претходниот пресметковен период или завршна сметка како основица се зема исплатениот просечен нето личен доход во категоризација што ја има детасираниот работник;

Основица од претходниот став во текот на годината се применува како аконтација.

По завршна сметка утврдените основици се применуваат зголемени за просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога детасирањето е извршено според претходниот пресметковен период или завршна сметка.

Член 7

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Закон, Статут, оваа одлука и други општи акти на Заседницата

Член 8

Со донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 03-1620/1 од 27 XII. 1990 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 до 31 март 1991 година

Бр. 03-127/1

24 јануари 1991 година
Куманово

Претседател,

Јордан Спасовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА КУЛТУРА, ТЕХНИЧКА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ — КУМАНОВО

58.

Врз основа на член 26 од Статутот на Општинската СИЗ за култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово и член 5 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4 од 1986), а согласно Елаборатот за формирање на Народен театар во Куманово, со претходно прибавено мислење од органите и организациите за оправданоста за основање на Театарот, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово, на седницата одржана на 7 февруари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАРОДЕН ТЕАТАР ВО КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука Општинската самоуправни интересна заедница за култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово, (во натамошниот текст: основач) основа Народен театар во Куманово (во натамошниот текст: Театар)

Член 2

Театарот ќе биде со седиште во Куманово и истиот ќе носи назив „Народен театар во Куманово“

Член 3

Дејноста на Театарот ќе биде од драмски карактер за работни луѓе, граѓани и млади, а истиот ќе работи по проекти

Член 4

Финансирањето на Театарот ќе биде од страна на основачот по пат на програма.

Член 5

До конституирањето на Театарот се формира Совет, како орган на управување, во состав од 5 (пет) члена.

Член 6

Советот на управувањето во Театарот се грижи за утврдување на репертоарската политика, за идејните и естетските вредности на програмските задачи и одлучува за користењето и располагањето со средствата наменети за основање и почетокот на работата на Театарот.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општината Куманово“ и „Службен весник на СРМ“

Бр. 08-16

7 февруари 1991 година
Куманово

Претседател,

дипл. прав. Трајан Петровски, с. р.

59.

Врз основа на член 26 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово, а согласно Основачкиот акт на Заедницата, Собранието на ОСИЗ за култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово, на седницата одржана на 7 февруари 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР — КУМАНОВО

1. За членови во Советот за управување на Народниот театар во Куманово се именуваат:
— Радмила Цартовска, ОСИЗ за култура;
— Слободанка Стојковска, Одделение за општ. дејности;

— Ристе Стефановски, театролог;
— Кирил Петковски, ФЗЦ „11 Октомври“;
— Тања Арсовска, „Наш весник“;
— Миле Стојменовиќ, Дом на културата;
— Арсен Величковски, Здружение на возачи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општината Куманово“ и „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-16

7 февруари 1991 година
Куманово

Претседател,

дипл. прав. Трајан Петровски, с. р.

60.

Врз основа на член 26 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово, а согласно Основачкиот акт на Заедницата, Собранието на Општинската заедница, на седницата одржана на 7 февруари 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО КУМАНОВО

Член 1

За вршител на должноста директор на Народниот театар во Куманово се именува Томислав Спасовски

Член 2

Ова решение влегува во сила со неговото донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општината Куманово“ и „Службен весник на СРМ“.

Бр 08-16

7 февруари 1991 година

Куманово

Претседател,

дипл. прав Трајан Петровски, с. р

Огласен дел

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд покрената е постапка за утврдување право на сопственост на недвижност по основ на градба, по тужбата на тужителката Родна Анастасовска од Скопје, ул. „Бистра“ бр. 15, против тужената Хилда Арсова од Скопје сега со непознато место на живеење

Се повикува Хилда Арсова од Скопје сега со непозната адреса да се јави во Општинскиот суд Скопје II — Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во овој суд

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII П бр. 2414/90. (23)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Шериф Качар од с. Долно Коњаре — Скопско, против тужената Каранфила Качар во Швајцарија, со непозната адреса на живеење

Се повикува тужената Каранфила Качар да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или во истиот рок да ја достави на судот точната сегашна адреса на живеење

Доколку тужената не се јави ќе биде застапувана од привремениот старател Моновски Велерјан, адвокат од Скопје, ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 31

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII П бр. 82/91 (29)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка за поништување на чекови со сериските броеви од 030804 до 030810, при што сите овие седум чекови се трасирани за наплата при Стопанска банка — Гевгелија и ја задолжуваат сметката на подносителот на предлогот за поништување на овие чекови Пандов Горан од с. Миравци, со тековна партија односно чековна карта бр. 2237/64

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат цитираните чекови и лицата на кои им е познато каде тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во Гевгелија во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“

Во истиот рок, секое заинтересирано лице може да вложи приговор против предлогот за поништување на чековите

Се напоменува на должникот дека со овие чекови не може полноважно да ја исполни својата обврска, да ги обнови или замени чековите, да издаде нови, ниту имателот смее да ги пренесува правата од чековите

Доколку огласниот рок истече без приговори или успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р бр. 112/90

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред овој суд е заведен граѓански спор за поништување на договор за купопродажба по тужбата на општина Дебар против Гзиме Цами Кенан Цами и Фанол Цами, сите од Дебар

Бидејќи тужените се со непозната адреса во САД се повикуваат истите во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јават во судот. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен застапник

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 149/90.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води постапка за долг по тужбата на тужителот Трајковски Кира од с. Ерцелија, општина Свети Николе, против тужениот Цафери Нешат од с. Форино, општина Гостивар. Вредност на спорот 18 900 динари

Се повикува тужениот Цафери Нешат од с. Форино, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот, да достави адреса или овластито полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка

Доколку не се јави во судот, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува во оваа постапка

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр. 102/90.

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води постапка за долг по тековна сметка по тужбата на тужителот Стопанска банка А.Д. — Скопје филијала Гостивар, поднесена против тужената Мустафовска Зудије од Гостивар ул. „Ленинградска“ бр. 7, а сега со непозната адреса на живеење во странство Вредност на спорот 71 750,40 динари

Се повикува тужената Мустафовска Зудије од Гостивар во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот, да достави адреса или овластито полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на овој рок ќе и се постави привремен застапник

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр. 795/90

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Емурлаи Цемафет од с. Желино, против тужениот Емурлаи Хасмин од с. Желино, сега со непозната адреса во странство Вредност на спорот неопределена

Се повикува тужениот да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да овласти свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи кој ќе го застапува до окончувањето на спорот

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр. 1657/90

Пред Општинскиот суд во Тетово се води бракоразводен спор по тужбата на Златевска, родена Томовска Елизабета од Тетово, ул. „Браќа Симовски“ бр. 35, против Ѓоко Златевски од с. Вратница, Тетово, сега со непозната адреса во Англија

Се повикува тужениот Ѓоко Златевски да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник

Доколку не се јави или не одреди свој полномошник, преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 1902/90

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 6232/90 на регистарска влошка бр. 2-1859-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Станбената задруга „Пролет“, О. Сол. О., ул. „Анастас Митрев“ бб, Скопје, со следните податоци Се брише досегашниот застапник Наковски Александар, директор, а се запишува новиот застапник Дамјановски Пепи, директор, со неограничена одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6232/90. (213)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3213/90, на регистарска влошка бр. 2-1071-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Сидаро-фасадерската задруга „Солитер“, Р. О., Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб, барака 3, Бутел II, со следните податоци Се брише досегашниот застапник Реџиќ Алија, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Аземовска Надежда, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 3213/90. (214)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4180/90 на регистарска влошка бр. 2-6917-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на задругата под фирма: Универзална задруга „Дрита“, Ц. О. с. Оризари — Куманово.

Задругата е основана со договор за основање од 27. VIII. 1990 година. а основачи се: Зејнула Рамадани, Асат Асуфи и Рамадани Алит од Куманово.

Дејност. 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки, 070124 — огрев и градежен материјал, 070125 — мебел, 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии, 070128 — книги, канцеларски материјали и прибор, 070129 — тутун и други непрехранбени производи; 070131 — стоковни куќи; 070132 — друга трговија со мешовити стоки, 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци, 070214 — добиток и живина, 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби, 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки, 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови, 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор, 070229 — тутун и други непрехранбени производи; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци; 090124 — услуги на металопреработувачкото занаетство во домаќинството; 090129 — други услуги на металопреработувачкото занаетство; 090131 — изработка и одржување на електрични апарати за домаќинството; 090132 — поправка и одржување на радио, телеви-

зиски и телефонски апарати и уреди, 090139 — поправка и одржување на електрични машини и други електротехнички апарати и уреди; 050301 — поставување и поправка на градежни инсталации, 050302 — завршни и занаетчишки работи во градежништвото.

Во правниот промет задругата има неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица задругата одговара за обврските со целиот свој имот, целосна одговорност, а за обврските на задругарите кои не можат да се намират од средствата на задругата одговараат задругарите со својот влог двократно, согласно член 17 став 2 од Законот за задругите.

Лице овластено за застапување е Зејнула Рамадани, вршител на должноста, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4180/90 (215)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3263/90 на регистарска влошка бр. 1-6252-0-0-0, ја запиша споредната дејност на Спелеолошкото друштво „Пеони“, општина Карпош, ул. „Смилевска“ бб, нас Горче Петров II, Скопје, со следните податоци Дејност 080119 — останати услуги за сместување, преноќишта, гостилници, планински домови, кола за спиење, туристички сместувања во домашни услови и сл., 080190 — останати угостителски услуги; кафеани, крчми, барови и друго.

Во вршењето на стопанската дејност во правниот промет со трети лица, истапува Спелеолошкото друштво „Пеони“ во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување е Александар Настев, застапник за вршење на стопанска дејност без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3263/90. (216)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5062/90 на регистарска влошка бр. 2-2209-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за задругите под фирма: Градежно-занаетчиска задруга „Галеб“ Ц. О., Скопје, ул. „Ефтим Спространов“ бр. 25, скратен назив: Г 3 З. „Галеб“ — Скопје.

Задругата е основана со самоуправни спогодба за здружување на труд и средства од 1. III. 1988 година, а е организирана и усогласена со Законот за задругите со договор бр. 959 и Статутот усвоен на 3 X. 1990 година

Основачи на задругата се: Галевски Валентин, Димовски Александар и Галевски Тодор сите од Скопје, истапиле од задругата: Гочевски Крсто, Тумбевски Сашо и Јовановски Јаким, сите од Скопје.

Се запишува и промена на седиштето на Г 3 З. „Галеб“ — Скопје ул. „Јане Сандански“ бр 74 и во иднина ќе гласи: Г. 3. З. „Галеб“ — Скопје, ул. „Ефтим Спространов“ бр 25.

Дејности: 011311, — производство на леани и пресовани производи, 011312 — производство на метални инсталациони материјали; 011313 — производство на алат, 011314 — производство на метална амбалажа, 011315 — производство на клинцци, заквонци, вијаци и други жичани стоки; 011320 — производство на метални, градежни и други конструкции; 011390 — производство на стоки за широка потрошувачка и на др. метални производи; 011741 — производство на термички апарати, 011742 — производство на разладни уреди и апарати, 011743 — производство на апарати и уреди за перење и сушење; 011941 — производство на амбалажа од пластични материји; 011949 — други преработки од пластика, 011990 — производство на други хемиски производи; 012310 — производство на мебел од дрво; 012321 — производство на амбалажа од дрво; 012322 — производство на градежни елементи од дрво; 012323 — производство на галантерија од дрво и плута, 012421 — производство на амбалажа од хартија; 012611 — производство на трикотажни ткаенини; 012613 — производство на три-

котажна облека, 012614 — производство на чорапи, 012615 — производство на позамантерија; 012621 — производство на долна облека (освен трикотажа); 012623 — производство на престека за домаќинство, 012624 — производство на тешка конфекција, 013400 — графичка дејност, печатење книги, брошури, обрасци, етикети и др. 013500 — собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци, 050100 — високоградба 050301 — поставување, поправка и одржување на градежни инсталации, водоводни, канализација, електрични инсталации на парно греење, инсталации на клима уреди, инсталации на лифтови и дигалки, подвижни скалила и слично, 050302 — завршни и занаетчиски работи, извршени при изградбата на нови и при одржувањето на постојните станбени и други згради и објекти, фарбарски, терацерски, сидарски, армирачки, молерофарбарски, паркетарски, гипсарски, шутокомермерски и изолаторски работи, врз обложување подови и складишта со линолеум со гума и др. материјали, стаклорезарски, керамички, градежно браварски и лимарски работи и др. градежно занаетчиски и завршни работи, во градежништвото, 100200 — станбена дејност, 090140 — изработка и поправка на предмети од дрво, 090123 — изработка на разводни мерни производи, 110303 — комерцијални работи на остварување на функција на промет на стоки и услуги, 110309 — неспомнати услуги од областа на прометот, 110402 — проектирање на градежни објекти; 110403 — друго проектирање, 110404 — инженеринг; 110903 — книговодствени услуги; 110909 — други неспомнати услуги

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските што не можат да се намират од задругата одговараат задругарите — еднократно до висина на влогот

Лице овластено за застапување на задругата е Талевски Тодор, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5062/90 (217)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1711/90, на регистарска влошка бр. 2-2246-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за задруги под фирма „Станбена задруга „Снежана“, Ц. О, Скопје, ул. „Стефан Филиповиќ“ бр 4/5-1, Г Петров

Задругата е основана со склучување на самоуправна спогодба за основање од 19. XII. 1990 година, а основачи се: Петре Дончевски, Јован Јовановски, Љутви Авдириза, Маца Стојановска, Ристо Трпчевски, Славица Митревска, Исмаил Мурати, Виолета Илиевска, Јусуф Мурати, Менире Исмаили, Бајрам Селими, Трајко Кузмановски, Скендер Смаили, Роса Тасевска, Драган Димишковски, Донче Стоевски, Ирфети Мјаки, Васил Димишков, Адем Фаризи и Дељо Кадиев, а е усогласена со статут изгласан на референдум од 10. III. 1990 година.

Дејности: 100200 — станбена дејност; — вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку во истите се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга — организирање на штедење за стан за членовите на задругата — купување на станбени згради и станови, како и деловни простории; доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга кој е заинтересиран за вршење на дејност со личен труд, од општествените правни лица за потребите на своите членови; набавка на градежен материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории на своите членови — одржување на станбени згради и станови за членовите на станбената задруга

Во правниот промет со трети лица Задругата истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата за своите обврски спрема трети лица одговара со целиот свој имот со кој располага. За обврските на задругата што не ќе можат да се подмират одговара со средствата на задругарите до висината на основачкиот влог

Лице овластено за застапување е Стојаноска Маца, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1711/90 (218)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за промет на мало и големо, застапување и посредување, „Банива“ д.о.о. експорт-импорт — Скопје“ се огласуваат за неважни. (308)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Градежно услужно трговско претпријатие „Јовел 90“ — Скопје“ се огласува за неважен (309)

Загубениот тркалезен печат и штембил под назив „Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија и инженеринг во градежништвото „Тим-Инкоммерц“ експорт-импорт д.о.о. — Скопје“ се огласуваат за неважни. (310)

Загубениот штембил под назив: „Колонијал „Тачи“ — Милошевска Николинка Т. Ц. Лисиче бр. 6/5-3а“ се огласува за неважен (311)

Загубениот штембил под назив: „Електромеханички сервис, Саватиќ Дарко „ЕМО 2“ — Скопје“ се огласува за неважен. (312)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало „КООП“ експорт-импорт — Скопје“ се огласува за неважен

Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало „Авто комерц“ ц.о. увоз-извоз с. Босилово — Струмица“ се огласуваат за неважни.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Железничко транспортно претпријатие Ц. О Скопје Училищен центар за железнички и ПТТ сообраќај „Владо Тасевски“ — се огласува за неважен (315)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство и промет „Генератор“ — Скопје“ се огласува за неважен (318)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Куќен совет К-2 бул. „Партизански одреди“ 97, Скопје“ се огласува за неважен. (151)

Загубениот тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие во приватна сопственост за промет на големо и мало „Иген-комерц“ — Тетово“ се огласуваат за неважни. (238)

Загубениот тркалезен печат и штембил под назив: „Производно и трговско претпријатие „Ремо“ експорт-импорт — с. Добри Дол — Гостивар“ се огласуваат за неважни (243)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Возачка дозвола, издадена од СУП — Горажде на име Османи Измит, с. Сенокос, Гостивар. (4)

Работна книшка на име Даут Ибраими, Тетово. Пасош на име Луан Асани, с. Велебрдо, Дебар. Воена книшка, на име Шакир Азмири, ул. „Прва“ бр. 5, Куманово. (28)

Возачка дозвола на име Илми Хамзаи, с. Требош, Тетово. (29)

Уверение за вршење занаетчиска дејност — столар на име Џелал и Фадил Хасипи, Гостивар. (30)

Тековна сметка бр. 29600-01 и чекови (7) од бр. 22360634 до 22360640, издадени од Стопанска банка — Скопје на име Леонора Станкова, ул. „Вич“ бр. 4/15, Скопје. (34)

Одобрение бр. 11-695 за вршење кројачка дејност на име Асан Амет, Скопје. (37)

Решение УП. бр. 12-173 за упис на дуќан во регистарот, на име Атула Алили, с. Крушопек, Скопје.
 Воена книшка на име Мирко Додевски, с. Канарево, Куманово. (47)
 Воена книшка на име Ракип Алили, с. Церово, Тетово. (48)
 Воена книшка на име Ајредин Џелили, с. Раковец, Тетово. (49)
 Воена книшка на име Кирил Костевски, с. Русиново, Берово. (50)
 Работна книшка на име Иле Тодоровски, Крива Паланка. (51)
 Работна книшка на име Милоје Крстаноски, Охрид. (52)
 Оружен лист на име Руфат Аруни, Тетово. (53)
 Уверение бр. 535 на име Слаѓана Тендова, Скопје.
 Одобрение УП бр. 15-6846 на име Фета Адилоски, Скопје. (55)
 Одобрение УП бр. 14-645 на име Келеби Шаиновски, Скопје. (58)
 Работна книшка, на име Петров Жарко, ул. „Кумановска“ бр. 26, Титов Велес. (66)
 Работна книшка на име Часлав Милановиќ, Куманово. (69)
 Работна книшка на име Славе Сребренов, Кочани. (70)
 Решение УП. бр. 12-8439 на име Панче и Ацо Трајановски, Скопје. (71)
 Решение УП. бр. 11-57-90 на име Асан Кенан, Скопје. (72)
 Сервисна книшка бр. 327847, издадена од „Застава промет — Скопје“ ДОО — Скопје на име Тодорова Рајна, Скопје. (74)
 Решение бр. 11-1436 на име Маре Арсова, Скопје.
 Одобрение УП бр. 15-11, на име Славко Зафировски, Скопје. (76)
 Работна книшка на име Јана Каратошева, Скопје.
 Работна книшка на име Ади Шеј, с. Велешта, Струга. (95)
 Одобрение за вршење на занаетска изработка на бетонски блокови на име Насер Салиу, ул. „ЈНА“ бр. 381, Гостивар. (96)
 Работна книшка на име Раде Додевски, Крива Паланка. (109)
 Чековна картица бр. 84042390 и чекови (3) од бр. 12973118 до 12973120, издадени од ЈИК — Банка — Скопје на име Виолета Филиповска, ул. „Мис Стов“ бр. 26-а, Скопје. (115)
 Одобрение за пиљара „Алдинци“, на име Авдулаи Али, ул. „Дижонска“ бр. 9/9, Скопје. (117)
 Чековна картица бр. 87138/20, издадена од Комерцијална банка А Д — Скопје на име Али Авдулаи, ул. „Дижонска“ бр. 9/9, Скопје. (118)
 Одобрение за продажба на колонијални производи и разнo УП бр. 12-9634 од 30 I 1990, на име Беадиноски Кемал, ул. „Виргино“ бр. 136, Скопје.
 Решение УП бр. 12-7616, на име Есад Цоговиќ, Скопје. (122)
 Работна книшка на име Мамет Таиров, Куманово. (130)
 Работна книшка на име Македонче Постолов, Виница. (131)
 Одобрение за шивач на име Екрем Имери, Гостивар. (132)
 Чекови од бр. 171794 до 171799, издадени од Југобанка — Скопје на име Драган Пановски, Скопје.
 Воена книшка на име Сашо Тасевски, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 34, Куманово. (152)
 Работна книшка на име Милорад Данковски, Куманово. (153)
 Работна книшка на име Младенова Сузана, ул. „Бошко Златанов“ бр. 24, Титов Велес. (154)
 Лична карта на име Физе Буранедин, ул. „Младен Симоновски“ бр. 39, Гостивар. (160)
 Воена книшка на име Фадил Ајредини, с. Челопек, Тетово. (170)
 Пасош на име Илјази Неџади, ул. „М. Рајчевиќ“ бр. 7, Тетово. (171)
 Работна книшка на име Мила Марковиќ, Куманово. (172)

Работна книшка на име Слаѓан Војановиќ, Куманово. (173)
 Работна книшка на име Славе Ристевски, Куманово. (174)
 Решение У. бр. 14-4489, на име Пане Кировски, Скопје. (176)
 Решение УП. бр. 12-2215, на име Сали Алија, Скопје. (177)
 Оружен лист бр. 05046, на име Јовановски Трајче, с. Латово, Македонски Брод. (180)
 Воена книшка на име Јовица Марковски, ул. „Т. Думба“ бр. 100/10-2, Куманово. (181)
 Работна книшка на име Перихан Ахмети, Тетово.
 Воена книшка на име Џезми Нухиџи, с. Матејче, Куманово. (203)
 Воена книшка на име Миле Крстиќ, Кратово.
 Воена книшка на име Бајрам Реџеџи, ул. „109“ бр. 2, Тетово. (205)
 Воена книшка на име Мухамед Ракипи, с. Пршовце, Тетово. (206)
 Работна книшка на име Бина Јанева, Неготино.
 Работна книшка на име Василка Јованова, Титов Велес. (208)
 Работна книшка на име Јагода Стојковска, Титов Велес. (209)
 Решение за обавување на угостителска дејност пидерија „Да Серџо“ на име ПП „Џиљо“ Д. О. О., Скопје. (211)
 Чек бр. 93929 од тековна сметка, издадена од Југобанка ДД Београд — Југобанка — Скопје на име Бранислав Трајковски, Скопје. (212)
 Одобрение за промет на мало УП бр. 12-9554, на име Теодора Давид, Скопје. (213)
 Чекови бр. 26342564, 26342567, 26342568, 26342569 и 26342570 и тековна сметка бр. 12617-46, издадени од Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име Димоска Марија, Скопје. (214)
 Одобрение УП бр. 15-204, за изработка на украсни предмети од природно и вештачко цвеќе и други украсни предмети, на име Марија Аџкова, Скопје.
 Работна книшка на име Дебарлиева Сузана, ул. „Народен фронт“ бр. 4, Титов Велес. (228)
 Работна книшка на име Драгица Тодорова, Неготино. (233)
 Работна книшка на име Ферат Зенку, Гостивар.
 Одобрение за бербер на име Месут Физе, Гостивар. (235)
 Сообраќајна дозвола на име Ристе Зашевски, с. Звезгор, Делчево. (236)
 Тековна сметка бр. 217609 на име Лилјана Ми-
 Работна книшка на име Аристит Пецев, Штип.
 Потврда за завршена авто школа бр. 1779/446/90-4, издадена од Урошевац на име Хазби Лика, ул. „113“ бр. 20, Тетово. (3705)
 Решение УП. бр. 12-4624 од 2 X 1984 година, на име Велко Кулаковски, Скопје. (3711)
 Работна книшка, издадена од СО — Гостивар на име Недмије Ибрахими, с. Добридол, Гостивар.
 Работна книшка на име Јанко Котески, ул. „Ел. Караманди“ бр. 26, Струга. (3726)
 Работна книшка и свидетелство на име Митко Ангелов, Кочани. (3727)
 Воена книшка на име Елес Бислими, с. Седларево, Тетово. (3728)
 Решение за занаетски дуќан У. бр. 14-1217 од 13 IV 1984, на име Колчевски Димитрија, ул. „Нобелова“ бр. 1-а, Скопје. (3730)
 Воена книшка на име Асанов Вели, ул. „Богдан Караќостев“ бр. 155, Титов Велес. (3733)
 Одобрение за продавница — видеотека на име Лидија Стефановска, Тетово. (3743)
 Сообраќајна книшка бр. ТЕ 444-64, на име Гајур Кадри, с. Теново, Тетово. (3744)
 Работна книшка на име Мебдилер Сулејмани, Куманово. (3746)
 Работна книшка на име Мирослава Димитриевиќ, Куманово. (3747)
 Работна книшка на име Стојанче Миланов, Штип.
 Решение бр. 14-4060 од 15. VI. 1990 година, за дејност чајџилница и билијард, на име Осман Зелфи, с. Радуш, Скопје. (3761)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Валан Љупка, Скопје (3762)

Работна книшка на име Трајковски Горанчо, с Дреново, Титов Велес (3769)

Тековна книшка на име Зорка Ангелова, ул „Киро Дамев“, Радовиш (3770)

Одобрение за основање самостоен дуќан за промет на стока на мало Уп бр. 14-3083 од 2 VI 1988 година, на име Георѓиева Лилјана, ул „Алексо Демниевски“ бр 25, Скопје (3771)

Решение за поправка на електро апарати за домаќинство на име Хусеин Музафер, ул „171“ бр 24, Скопје (3772)

Работна книшка на име Светлана Атанасова, Винаца (3537)

Работна книшка на име Стојмир Николов, Винаца (3538)

Решение УП бр 15-943 од 12 04 1976 год за основање занаетчиски дуќан чевпар, на име Али Каили, Скопје (3539)

Работна книшка на име Зечел Баутај, с Вечешта, Струга (3545)

Работна книшка на име Беким Ајлини, Тетово

Одобрение УП бр. 12-2582 од 11 04 1986 година, за промет на зеленчук и овошје на мало на име Хасан Бајрами, с Мојанци, Скопје (3549)

Тековна сметка бр 217609 на име Љилјана Митева, ул „29 Ноември“ бр 69, Кочани (237)

Потврда бр 7960 за увоз на моторно возило издадена од СИЗ за ПИОН — Скопје на име Мустафа Амитов, Скопје (240)

Решение бр 11-3092, на име Зоран Митевски, Скопје (241)

Решение УП бр 12-5104, на име Душанка Симовска и Ванчо Дилев, Скопје (245)

Воена книшка на име Ване Ивановски, с Орашеч, Куманово (253)

Работна книшка на име Наум Чолески, Охрид

Работна книшка на име Митра Русевска, Охрид.

Работна книшка на име Сафет Шерифи, Тетово

Работна книшка на име Жаклина Петревска Штип. (257)

Работна книшка на име Зоран Мицев, Радовиш

Одобрение УП бр 14-2664, на име Митко Николовски, Скопје. (261)

Свидетелство за завршена трета година УСО „Наце Буѓони“, Куманово, на име Зекири Шаип, с Оризаре, Куманово (262)

Воена книшка на име Сулејман Бајрами, ул. „Д-р Иван Рибар“ бр. 109, Куманово (263)

Работна книшка на име Науме Угреновиќ, ул. „Д. Ковачески“ бр 2, Струга (264)

Работна книшка на име Благородна, Јаќимова Неготино. (265)

Работна книшка на име Валентина Самојлоска, Гостивар. (266)

Работна книшка на име Селвине Мусова, Титов Велес (268)

Врз основа на член 34 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика

ОБЈАВУВА

Загарантираниот личен доход за полно работно време во Републиката за месец февруари 1991 година изнесува 2.250,60 динари.

Претседател
на Републичкиот комитет за труд,
здравство и социјална политика,
д-р Јанко Обочки, с.р.

СОДРЖИНА

Страна

- 85 Одлука за дополнување на Одлуката за привремено уплатување и насочување на дел од основниот данок на промет и на платените царини, други увозни давачки и лежарина — — — — — 93
- 86 Одлука за формирање на ново населено место „Центар Жупа“ — — — — — 93
- 87 Решение за овластување на републичкиот секретар за финансии да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва — — — — — 93
88. Решение за утврдување општ интерес на куката на улица „Моша Пијаде“ бр 138 — Куманово — Споменик на културата 93
- 89 Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 97/90 од 9 јануари 1991 година — 94
- 90 Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 110/90 од 30 јануари 1991 година — 94

Колективни договори

47. Колективен договор за графичката дејност и производство и преработка на хартија 95

Општи акти на самоуправните интересни заедници

КУМАНОВО

48. Одлука за утврдување на стапка на придонес за вработување за 1991 година — 99
49. Одлука за утврдување висината на придонесите на Општинската СИЗ за социјална заштита за првото тримесечје од 1991 година — — — — — 99
50. Одлука за утврдување на основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци, за 1991 година 100
51. Одлука за определување на основица за пресметување и плаќање на придонесите за здравствена заштита на самостојни занаетчи, угостители, адвокати и превозници 100
52. Одлука за утврдување на износите на придонесите за здравствена заштита на членовите на семејствата на лица вработени во странство и корисници на пензии од странство, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странски носител на осигурување за 1991 година — — — 100
53. Одлука за плаќање на дополнителни средства на лица вработени во странски земји со кои СФРЈ има склучено конвенции за давање на здравствена заштита на членовите на нивните семејства, за 1991 година 101
54. Одлука за висината на стапките и износот на придонесите за здравствена заштита на земјоделците за 1991 година — — — 101
55. Одлука за утврдување на износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории лица за 1991 година — 101
56. Одлука за утврдување на стапка на придонес за здравствена заштита на лица привремено невработени за 1991 година — 102
57. Одлука за утврдување стапка на придонес за здравствена заштита на работници, за првото тримесечје од 1991 година 102
58. Одлука за основање на Народен театар во Куманово — — — — — 103
59. Решение за именување на членови на Советот за управување на Народниот театар — Куманово — — — — — 103
60. Решение за именување вршител на должноста директор на Народниот татар во Куманово — — — — — 104